

Општи одредби**Член 1**

- (1) Општите услови за осигурување на лица од последици од несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за колективно осигурување членови на домаќинство на земјоделски производители од последици од несреќен случај (незгода) - (во натамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за колективно осигурување членови на домаќинство на земјоделски производители од последици на несреќен случај, што договарачот на осигурувањето ќе го склучи со Друштвото за осигурување (во натамошен текст: осигурувач).
- (2) За членови на домаќинство на земјоделски производител се сметаат: брачните другари, нивните деца кои не се во брак, дете во брак со неговото семејство ако земјоделскиот производител живее во неговото семејство, нивните предци (родители, баба и дедо), ако живеат во заедничко домаќинство со земјоделскиот производител. Под заедничко домаќинство на земјоделски производител се подразбира трајна заедница на наведените лица, кои живеат заедно и заеднички ги трошат своите приходи. Сродството настанато со посвојување се изедначува со крвното сродство, а вонбрачната заедница што траела најмалку една година се изедначува со брачната.
- (3) Договарач на осигурување може да биде претпријатие, здружение или друга организација односно секое правно лице кое има интерес да ги осигурува своите членови и нивните семејства.
- (4) Осигурувањето може да се договори колективно во случај на смрт и во случај на траен инвалидитет од последици на несреќен случај. За сите членови на домаќинството се договараат исти осигурени суми. По овие Дополнителни услови можат да бидат осигурени членови на домаќинството од 7 години до навршување на 70 години живот.
- (5) Лицата наведени во став (1) од овој член се осигурени без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и без плаќање на зголемена премија во смисла на членот 9, став (3), точка 3 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност, кои во секој случај се исклучени од осигурување.

Обврски на осигурувачот и траење на осигурувањето**Член 2**

- (1) Обврската на осигурувачот во однос на секој осигурен член на домаќинството почнува во 24,00 часот во оној ден кој е означен во полисата како почеток на осигурувањето.
- (2) Обврската на осигурувачот за сите членови на домаќинството, престанува во 24,00 часот во оној ден кој е наведен во полисата како истек на осигурувањето, или престанал по некој друг основ.
- (3) Осигурувачот нема никаква обврска за исплата на осигурената сума во случај на смрт:

**ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА КОЛЕКТИВНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВО НА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

Со извршена промена по одлука бр.0202-8031/1 од
22.12.2020 година

1. ако осигуреникот во првата година на траење на осигурувањето, односно од своето пристапување во осигурувањето изврши самоубиство;
 2. ако смртта на осигуреникот настапи поради извршување на смртна казна;
 3. ако смртта на осигуреникот настапи поради настан кој директно се препишува на војна, инвазија, чин на надворешен непријател, воени дивеења, или воени операции, без разлика дали е објавена војна или не, граѓанска војна, востание, буна или револуција.
- (4) За лице кое престанало да биде член на домаќинството (мажење, женење и т.н.) во тек на траење на осигурувањето, осигурувањето е во сила до истекот на тековната година на осигурувањето.

Осигурени суми

Член 3

- (1) Наведените осигурени суми во полисата за еден осигуреник претставуваат најголем износ на обврската на осигурувачот за одделен осигурен случај.

Плаќање на премија

Член 4

- (1) Договорачот на осигурувањето, премијата ја плаќа веднаш и однапред за цела година за сите осигуреници без исклучок, ако не е поинаку договорено.
- (2) Ако договорачот на осигурувањето не ја исплати премијата на осигурувањето најкасно во рок од 20 дена од денот на завршувањето на откупот, за секој ден на пречекорување на рокот осигурувачот ќе засмета затезна камата во висина определена со законски прописи.

Пријава на несреќен случај

Член 5

- (1) Договорачот на осигурувањето, осигуреникот или корисникот, е должен на осигурувачот да му го пријави секој несреќен случај што му настанал на осигуреникот - членот на домаќинството во рок предвиден со член 13 од Општите услови и должен е да му ги даде сите потребни известувања заради појаснување на настанатиот несреќен случај.

Корисник на осигурување

Член 6

- (1) Ако во полисата не е поинаку определено, корисниците во случај на смрт на член на домаќинството се одредуваат според член 16 од Општите услови.
- (2) Во случај на инвалидитет, корисник е самиот осигуреник.
- (3) Ако корисникот е малолетно лице, осигурената сума се исплатува на неговите родители односно старатели.

Обврска на осигурувачот кога осигурените лица се помлади од 14 години

Член 7

Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреното лице на возраст од 7 до 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб договорената осигурена сума во случај на смрт, но, најмногу до износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на директори на Друштвото за осигурување.

Завршни одредби

Член 8

- (1) Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици од несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност со содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

Правна поука

- Доколку осигуреникот или корисникот на осигурување не се задоволни од првостепената одлука, имаат право да поднесат приговор во рок од 8 (осум дена) до Комисијата која одлучува по приговори.
- Договорачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето, можат да достават жалба во однос на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.
- Во случај на спор помеѓу договорувачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, надлежен е стварно надлежниот суд според местото на склучување на договорот за осигурување.

Претседател на Одбор на директори
Роберт Вучковиќ